



**Влада на Република Македонија  
Агенција за остварување на  
правата на заедниците**

**НАСЛОВ: *Извештај за работата на Агенцијата за остварување на правата на заедниците за 2009 година***

**ПОТПИС: \_\_\_\_\_**

**Скопје, март 2010 година**

## СОДРЖИНА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ

<b>Вовед.....</b>	<b>4</b>
<b>Изработка на стратешки план за работа на Агенцијата во период 2009-2011.....</b>	<b>5</b>
<b>Извештај за спроведени јавни набавки.....</b>	<b>5</b>
<b>Извештај за спроведени постапки за вработување.....</b>	<b>6</b>
<b>Извештај за учество на вработените на обуки.....</b>	<b>6</b>
<b>Работи во комисији, остварени соработки и слжбени патувања.....</b>	<b>6</b>
<b>Финансиско работење.....</b>	<b>7</b>

## ВОВЕД

Агенцијата за остварување на правата на заедниците е основана со Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во РМ (Службен весник на РМ бр.92/08 од 22.јули 2008 год) заради следење на остварувањето и унапредувањето, заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% и надзор над спроведувањето на одредбите на законите со кои се утврдени тие права.

Агенцијата за остварување на правата на заедниците е самостоен орган на државната управа во својство на правно лице со седиште во Скопје, чии основни надлежности се остварување и унапредување на правата на заедниците од областа на вработувањето, согласно со принципот на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците, употреба на јазикот, образование (основно, средно и високо), културата и други области во кои со закон се утврдени правата на припадниците на заедниците.

Агенцијата својата надлежност ја спроведува врз основа на начелата на законитост, транспарентност, еднаквост, одговорност и правичност.

Агенција за остварување на правата на заедниците во Јануари 2009 година ги доби првите средства од Буџетот на РМ и отпочна со изнаоѓање на простор за работа како и отпочнување на постапки за кадровско екипирање. Во Мај 2009 година беше извршено примопредавање на просториите на ул. Даме Груев бр.1 Скопје, кои беа во многу лоша состојба и без никаква опрема за работа. Од Влада на РМ беше добиена согласност за 6 постојани вработувања со напомена да истите можат да се реализираат по завршување на Претседателските избори во РМ. На 30.Јуни 2009 година од страна на Влада на РМ именувана е нова Директорка на Агенцијата Весна Бабиќ – Петровски која официјално ја превзеде должноста во Август 2009 година. До Септември 2009 година Агенцијата функционираше со Директор и Заменик Директор, кога беа реализирани првите вработувања на државни службеници.

По извршеното реновирање на просториите и набавка на неопходниот мебел и информатичка опрема Агенцијата свечено отпочна со работа на 25. Ноември 2009 година.

Во согласност со член 12 став 2 од Законот за унапредување и заштита на правата на заедниците кои се помалку од 20% од населението во РМ, Директорката на Агенцијата го поднесува иследниот извештај за работа:

1. Изработка на стратешки план за работа на Агенцијата во период 2009-2011,
2. Извештај за спроведени јавни набавки,
3. Извештај за спроведена постапка за вработување,
4. Извештај за учество на вработените на обуки,
5. Работи во комисији, остварени соработки и слжбени патувања,
6. Финансиско работење на Агенцијата за 2009 година

## **1. Изработка на стратешки план за работа на Агенцијата во период 2009-2011**

Агенцијата за остварување на правата на заедниците на почеток на 2009 година го донесе својот прв Стратешки план со временска рамка од 3 години. Тој е основен развоен документ со кој се утврдува мисијата, визијата, принципите и вредностите, стратешки приоритети и цели за идна работа на Агенцијата. При утврдувањето на приоритетите и целите на Агенцијата испочитувана е потребата од усогласеност со приоритетите и целите на Владата на РМ, додека изборот на програмите е во целосна согласност со институционалните и финансиски капацитети и можности на Агенцијата.

Стратешкиот план ќе представува водич во идното делување на Агенцијата, подржан со реално спроведливи програми и проекти во функција на слободно изразување, негување и развивање на сопствен идентитет и особености, вработувањето во органите на државната власт и други јавни институции на сите нивоа, образование на сите степени на својот јазик како и во остварувањето на Уставно загарантираните човекови права и слободи.

За изработка на овој стратешки план се вклучени стручни лица од Генералниот Секретаријат на Владата на РМ.

## **2. Извештај за спроведени јавни набавки**

За спроведување на постапки за јавни набавки беа ангажирани стручни лица од Генерален Секретаријат на Владата на РМ бидејќи Агенцијата немаше вработени државни службеници. Комисијата за водење на јавни набавки беше формирана во Март 2009 година. По барање од Агенцијата од страна на Владата е добиена согласност за набавка на канцелариска опрема, мебел и информатичка опрема во месец Мај 2009 година. Од тогаш па до крајот на годината се извршени следните јавни набавки:

- Набавка на молеро-фарбарски услуги и поправки,
- Набавка, монтажа и поврзување на електрична инсталација и неонско осветлување,
- Набавка, транспорт и монтажа на теписони,
- Набавка и монтажа на вариолајт завеси,
- Набавка на мебел,
- Набавка на информатичка опрема,
- Набавка на опрема за телефонија и вмрежување на компјутерска опрема,
- Набавка на клима уреди,
- Набавка на угостителски услуги по повод свечено отварање на Агенцијата.

Склучен е договор со СОЗР за вршење на општи и заеднички работи и услуги, Склучен е договор со Cosmofon за користење на услуги за мобилна телефонија, Добиено е возило Mercedes 190d за потребите на Агенцијата со Решение од Основен суд Скопје 1 – Скопје.

### **3. Извештај за спроведени постапки за вработување**

По добиено позитивно мислење од Министерство за финансии во Јули 2009 година е распишан Конкурс за вработување на 6 државни службеници преку Агенција за државни службеници. После спроведената постапка и селекција на кандидатите, вработени се 3 државни службеници од кои 1 се откажува од работа во Агенцијата. Вработени се: 1 советник во одделение за управување со проекти и меѓународна соработка, 1 соработник во одделение за човечки ресурси и 1 советник во одделение за материјално и финансиско работење (се откажува од работа).

Во Октомври 2009 година е отпочната постапка за вработување на 4 државни службеници. После спроведената постапка и селекција на кандидатите, каде е извршен избор за вработување на 2 државни службеници (реализирани во 2010 година)

За потребите на Агенцијата во тек на 2009 година за вршење на повремени услуги преку Авторска агенција ангажирани се следниве лица:

- 6 лица предложени од Генерален Секретаријата на Владата на РМ за учество во Комисија за јавни набавки,
- 2 лица предложени од Генерален Секретаријата на Владата на РМ за изработка на Стратешки план на Агенцијата,
- 1 лице за вршење на повремени возачки услуги и одржување на возниот парк,
- 1 лице за графички услуги – изработка на флаер и лого на Агенцијата и покани за свечено отварање на Агенцијата.
- 1 лице за изработка на буџетски циркулар за 2010 година.

### **4. Извештај за учество на вработените на обуки**

Вработените од Агенцијата беа вклучени во следните обуки:

- Градење на административните капацитети за ЕУ интеграција,
- Обука за имплементација на Законот за постапување по представки и предлози,
- Обука – вовед во Е-Влада,
- Постапка за селекција и вработување на државни службеници,
- Управување со буџет и финансии.

### **5. Работи во комисии, остварени соработки и слжбени патувања**

Во тек на 2009 година вработените од Агенцијата беа на 2 службени патувања во странство и тоа:

- Учество на летна школа – семинар за малцински права во Република Ирска во Јуни 2009 година,
- Учество на турско-македонски бизнис форум во Истамбул, Република Турција во Декември 2009 година

Директор на Агенцијата за остварување на правата на заедниците е член на Мешовита комисија за спроведување на билатерални малцински спогодби на Република Македонија.

Во Мај 2009 година одржан е Ден на мултикултурализмот кој е организиран во соработка со Мрежа на мултикултурно општество. Во тек на цела 2009 година одржани се бројни средби и воспоставена е соработка со НВО од припадниците на заедниците и присуство на нивните манифестации.


Агенцијата во тек на 2009 година воспостави соработка и координација со голем број на Влади институции, меѓународни организации и дипломатски претставништва со цел да јавноста што подобро биде запознаена со активностите и постоењето на Агенцијата како релативно млада институција.

## 6. Финансиско работење

Средствата за извршување на функцијата на Агенцијата за остварување на правата на заедниците се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија, која во 2009 година изнесуваше 5.168.000 денари. Средствата во износ од 4.385.000 денари беа планирани за тековни расходи (плати, стоки и услуги и др.), додека 783.000 денари за капитални расходи (за купување на мебел и опрема). Буџетот е реализиран со 95%, односно реализирани се расходи во износ од 4.925.166 денари, што се проценува како исклучително совесно користење на средствата и соодветно квалитетно буџетско планирање. Подолу е даден табеларен и графички приказ на расходите во 2009 година.

<b>БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ од 01.01.2009 до 31.12.2009 година (во мкд)</b>				
<b>Р.бр</b>	<b>Опис</b>	<b>Реализација</b>	<b>Буџет (ребаланс)</b>	<b>% на реализација</b>
	<b>РАСХОДИ (вкупно)</b>	<b>4.925.166</b>	<b>5.168.000</b>	<b>95%</b>
<b>1</b>	<b>ТЕКОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>3.772.869</b>	<b>4.385.000</b>	86%
<b>1.1</b>	<b>ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>1.797.823</b>	<b>2.700.000</b>	67%
<b>1.2</b>	<b>РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.3</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>1.275.046</b>	<b>1.685.000</b>	76%
1.3.1	Патни дневни расходи	218.363	235.000	93%
1.3.2	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	119.281	302.000	39%
1.3.3	Ситен инвентар, алат и др. материјали за поправка	93.589	100.000	94%
1.3.4	Поправка и тековно одржување	504.883	540.000	93%
1.3.5	Договорни услуги	103.164	270.000	38%
1.3.6	Други тековни расходи	235.766	238.000	99%
<b>2</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.152.297</b>	<b>783.000</b>	147%
2.1	Градежни објекти			
2.2	Купување на мебел, опрема, возила и машини	1.152.297	783.000	147%
	<b>ПРИХОДИ</b>	<b>4.925.166</b>		
<b>1</b>	<b>ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>4.925.166</b>		
1.1	Трансфери од други нивоа на власт	4.925.166		
1.2	Донации од странство			

### РАСХОДИ во 2009 година



### Буџет 2009, реализација

